

# БИБЛИОТЕКАРСТВО

## КОНЦЕПЦИЈА за 2026

### 1. **Обраќање на главниот и одговорен уредник** - претседател на БЗМ

- вовед

- извештаи

- разно

### 2. Рубрика **Интервју со библиотекар писател**

Направено од редакцијата

### 3. Рубрика **Пораки за 23 Април и за 5 Мај**

Уредени од редакцијата

### 4. Рубрика **НАСТАНИ**

- Конференции

- Форуми и работилници

- Научни и стручни средби

- Натпревари

Организирани од страна на библиотеките членки на БЗМ или самото БЗМ

### 5. Рубрика **Награди и признанија на БЗМ**

### 6. Рубрика **ИЗЛОЖБИ**

Организирани од страна на библиотеките членки на БЗМ или самото БЗМ

### 7. Рубрика **Информации, новини и активности**

Покрај некои значајни информации, активности, новости на библиотеките овде се препорачува да има прилози и за преводи на ИФЛА, препораки, закони итн.

### 8. Рубрика **Клуб на читатели** – куси текстови за различни библиотеки и активности за поттикнување на читачката култура во доменот на работата со корисници.

Текстот го испраќа секоја библиотека, го уредува и корегира редакцијата.

### 9. Рубрика **„De Bibliotheca“** (латински За библиотеката) – извадоци од уметничка литература за библиотеката како раскази, фрагменти од романи, песни од домашни и странски писатели, убави мисли и слично, потоа преземен/преведен текст за

библиотека на некоја позната личност, за најголемите или најинтересните библиотеки низ светот, со должина 40-60 реда, со 2-3 фотографии.

**10. Рубрика Библиотеките – издавачи**

Секоја библиотека и БЗМ може да се претстават со своите изданија за тековната година со слика од корицата и еден пасус.

**11. Рубрика Библиотекари-автори**

Секој библиотекар кој е автор на дадена публикација (научна, стручна или книжевна литература) за тековната година ќе може да се претстави со слика од корицата и еден пасус за книгата.

*ЗАБЕЛЕШКА: Текстовите за рубриците 4-11 до Редакцијата се испраќаат како предлози за соодветната рубрика. Редакцијата го задржува правото за селекција, корекција и уредување на сите текстови.*

**12. Рубрика СТРУЧНИ ТРУДОВИ** на тема:

- 1. Информациски системи и бази на податоци во библиотечната дејност*
- 2. Стручна обработка на библиотечен материјал*
- 3. Роднокрајни збирки во библиотеките*
- 4. Ракописно наследство во библиотечните фондови*

Стручните трудови во целост да бидат изготвени според Упатството за авторите, лекторирани, а потоа испратени до редакцијата на БИБЛИОТЕКАРСТВО.